

ИНТЕРЕСОТ ЗА ОТСЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА ОД МАКЕДОНИЈА СЕ НАМАЛУВА

(10 јануари 2014) - Меѓународниот проект Хелтгруппер го спроведе традиционалното истражување помеѓу студентите на Медицинскиот факултет во Скопје кои се запишани во прва година од нивните студии во академската 2013/2014 година. Целта на истражувањето беше да се проценат главните очекувања кои студентите ги имаат на почетокот на студирањето. Хелтгруппер ќе го спроведе истото истражување во 2019 година на истата генерација студенти со цел да се споредат разликите во одговорите кога студентите се запишани во прва година, и кога ќе бидат при крајот на нивните студии. Идентични истражувања се во подготовка и во останатите држави каде е активен проектот Хелтгруппер. Помеѓу останатото, ова истражување има за цел и да ги воведо студентите во основите на апликативна научно истражувачката работа.

Речиси идентично како минатата 2013 година, и кај новата генерација студенти медицината е поатрактивна за девојките. Мнозинството од околу 75% од новата генерација студенти на Медицинскиот факултет се девојки. Нешто помалку од 1/3 од студентите кои учествувале во истражувањето се од Скопје, додека мнозинството од речиси 68% доаѓаат од внатрешноста на државата, а околу 1% се студенти од други држави. Најголемиот процент од сите студенти кои се запишале на Медицински факултет или околу 90% изјавиле дека основната причина поради која студираат медицина е дека сакаат да бидат доктори, 9%

од студентите одговориле дека не знаат зошто студираат медицина, додека 1% ја одбрале опцијата „Ме натераа од дома“.

Нивните одговори се поткрепени и со отворени изјави во кои ги образложуваат своите причини. Една студентка напишала

“Тоа е професијата во која што се гледам во иднина, професија која ме прави среќна и исполнета. Самите студии прават да бидам исполнета и задоволна...знам дека не направив грешка во изборот, тоа е нештото кое секогаш го сакав (чувството кога ќе помогнеш).“


Друг студент напишал

„Да им докажам на другите националности во мојот роден град дека медицината не познава национална разлика за да бидеш лекар, и дека од мојата национална припадност има деца капацитети но поради предрасудите и погрдните зборови од страна на другите кои нè нарекуваат “ѓупци” едноставно се откажуваат од својата желба да бидат лекари, од страв дека нема да ги вработат по завршувањето и нема да бидат третирани како што треба.“

За разлика од резултатите на истото истражување од минатата година каде процентот на студенти кои планираа да ја напуштат државата по завршување на нивните студии беше повисок, оваа година резултатите покажуваат значително подобрување. Повторно во две одделни прашања се обработуваше развојот на идната кариера на студентите на медицинскиот факултет во Скопје. На прашањето Дали би сакале да останат во Македонија по завршување на студиите, 45.3% од сите студенти изјавиле “Да, ако најдам работа”, додека само 17,4% изјавиле дека „сакаат да се отселат“.

На второто прашање формулирано како “Доколку може да одберете, каде би сакале да работите по завршување на студиите”, 35% од студентите изјавиле дека „Сакаат да се отселат“ за разлика од минатата година кога дури 60.6% од студентите имаа изјавено дека “Сакаат да се отселат”. (Табела 1).

Табела 1: Споредбени резултати на две прашања помеѓу студенти запишани во прва година медицина 2012/2013 и 2013/2014 година



Додека минатата година околу 25% од студентите останувањето во Македонија го поврзуваа со можноста да најдат работа, помеѓу оваа генерација студенти повеќе од 45% изјавиле дека би останале во Македонија доколку најдат работа. Интересот за работа во главниот град Скопје е поголем кај новата генерација студнети каде 44% изјавиле дека сакаат да работат во Скопје, за разлика од минатата година каде вкупно 23% го одбрале истиот одговор.

Во однос на прашањето каде ја гледаат својата идна кариера повторно најатрактивна идна гранка за специјализација е хирургијата со околу 40%, а следуваат гинекологијата и педијатријата со по 19% од понудените одговори. Оваа година специјализацијата Семеен лекар е привлечна за околу 7.5% од студентите, и е пред интерната медицина која е одбрана од страна на 6% од испитаните студенти (График 1).

Повторно мнозинството од студентите го преферираат приватното во однос на државното здравство, додека околу 30% изјавиле дека би им било сеедно каде ќе работат само доколку најдат работа.

Споредбените резултати од двете кратки истражувања спроведени помеѓу студентите запишанио во прва година на Медицинскиот факултет во Скопје во генерациите 2012/2013 и 2013/2014 година оставаат простор за развој и обработка на дополнителни истражувачки прашања. За разлика од минатата година кога интересот за напуштање на државата беше исклучително висок, оваа година студентите покажуваат поголем интерес да останат во матичната држава. Разликите во одговорите помеѓу двете генерации студенти може делумно да се должат и на различните околности во кои се спроведени истражувањата. Така, за разлика од минатата година кога беше актуелен штрајкот на лекарите и нивното изразено незадоволство поради воведувањето на проектот плаќање по учинок, оваа година се отворени многу

нови работни места во здравствениот систем кои се чини делуваат привлечно за идните генерации лекари. Доколку оваа претпоставка е точна, тогаш е потребно да се задржи мотивацијата на студентите во текот на целите студии и да им се овозможи долготрајна перспектива за професионален развој во матичната држава.

Автор: Владимир Лазаревик

(Напомена: При користењето на информациите задолжително да се посочи изворот Healthgrouper.com 2014 Сите права задржани)